

"Сакаме да веруваме дека постоењето и функцијата на МАНУ не се декоративен украс на државноста на Република Македонија", оцени претседателот на МАНУ, академик Цветан Грозданов.

"Повеќе години немаме Министерство за наука како посебен ресор, значајни ракописи не се публикувани поради недостиг на средства... постои одлив на млади научни кадри", истакна академикот.



ГОДИШНИНАТА ПОКАЖА КОЛКУ ВО МОМЕНТОВ МАНУ ИМА ПРОБЛЕМИ ВО ОДВИВАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ, А ТОА Е НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА: ДОБИТНИЦИТЕ НА ОРДЕНИТЕ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА ИЛИ ДЕКОР НА ДРЖАВНОСТА!?

Македонската академија на науките и уметностите со свечена академија го одбележа својот јубилеј - 40 години од постоењето, исполнети со макотрпна научно-истражувачка работа, со повеќе од 300 изданија и со исто толку истражувачки проекти, околу 200 научни собири и билатерална соработка со над 25 национални академии. Првиот човек на највисоката научна институција, академик Цветан Грозданов, истакна дека академскиот труд е малку вреднуван зашто во Република Македонија за науката се одделуваат само 0,25 отсто од бруто националниот доход, што е најниска ставка меѓу земјите од Југоисточна Европа.

"Сакаме да веруваме дека постоењето и функцијата на МАНУ не се декоративен украс на државноста на Република Македонија", оцени Грозданов.

"Повеќе години немаме Министерство за наука како посебен ресор, значајни ракописи не се публикувани поради недостиг на средства... постои одлив на млади научни кадри", истакна претседателот на МАНУ.

Во оваа пригода Грозданов го потенцира ставот на МАНУ дека името на Република Македонија не може да се заменува.

"Тоа не е прашање на прагматичен договор, бидејќи именувањето на државата е неоттуѓиво право на нејзините граѓани", изјави академикот.

По повод јубилејот претседателот Бранко Црвенковски на МАНУ ѝ додели Орден на Република Македонија, како и ордени за заслуги за Македонија на академиците Ѓорѓи Филиповски, Благој Попов, Јордан Поп-Јорданов, Ксенте Богоев, Георги Еф-

ремов, Матеја Матевски и Цветан Грозданов, за нивниот исклучителен придонес во работата и во афирмацијата на Македонската академија на науките и уметностите и за врвните резултати во едукативната и во научната дејност.

"МАНУ во целост ја заслужи нашата почит и го оправда сопственото постоење. Нејзините резултати го легитимираа националниот гениј и идентитетот на Македонците, како што еднакво ги потврдија и ги вклучија придонесот, креативните капацитети и хуманистичките вредности на сите наши граѓани и сите национални и културни традиции, кои се иницирани и се развиваат во Република Македонија", истакна Црвенковски.

Шефот на државата додаде оти е длабоко уверен дека и во следните децении МАНУ ќе продолжи систематично, упорно и мудро, како и досега, да придонесува за развојот на научно-истражувачката дејност и за уметничкото творештво од значење за развојот и за афирмацијата на македонската наука и држава.

Во својот поздравен говор премиерот Никола Груевски истакна дека 40 години не се многу во животот на академиите, но дека тој период бил доволен за МАНУ да ја докаже својата вредност како продуктивна, корисна и етаблирана научна институција.

"Во своето 40-годишно постоење МАНУ се претвори во многупрофилно здружение на македонски научници, кое ужива заслужен авторитет во светската научна заедница", нагласи премиерот.

Тој истакна дека меѓу стратешките определби на Владата е постојаното инвестирање во науката, културата и во образовниот систем.

"Само преку силниот интелектуален развој Македонија може да обезбеди рамноправност со западните демократии, а македонските граѓани да ја зголемат конкурентноста во сите сфери на економијата", додаде Груевски.

Највисоката научна институција во РМ има 86 членови, од кои 41 во редовниот состав, 43 надоворешни и 2 почесни членови. МАНУ е отворена со свечена седница на Собранието на СРМ на 10.10.1967 г. Законот за основање на МАНУ е донесен на 22.2.1967 г. а на 9.10.1967 г. во Собранието, под претседателство на д-р Милан Бартош, е одржана седница на Матичната комисија за формирање на Македонската академија на науките и уметностите. На седницата е конституирана Академијата, за претседател е избран Блаже Конески (1967-1975), редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, потпретседател д-р Харалампие Поленаковиќ, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје, а за секретар Ѓорѓи Филиповски, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Од 1976 до 1983 г. претседател на МАНУ е Михаило Апостолски, од 1.1.1984 до 1991 г. е Јордан Поп-Јорданов, од 1992 до 1999 г. д-р Ксенте Богоев, потоа Георги Ефремов од 2000 до јуни 2001 г., Матеја Матевски од јули 2001 до 2004 г., а од 1.1. 2004 г. и во моментот функцијата ја извршува академик Цветан Грозданов.

Дејноста на Академијата се одвива во нејзините пет одделенија - Одделение за лингвистика и литературна наука, Одделение за општествени науки, Одделение за математичко-технички науки, Одделение за биолошки и медицински науки и Одделение за уметност.